

Втората рубрика (Научни резултати) треба да ги содржи оние прилози во кои на посинтетизиран и обопштен начин ќе бидат презентирани резултатите на најновата југословенска историографија од еден период, епоха, област, регион, република и сл., да би биле практично употребливи (корисни) како содржина во наставната работа. Се разбира, овде се подразбира објавување и на сопствените резултати од истражувањето и помали прилози кои можат да бидат од интерес на наставниците. Пожелни се и прилози од историјата на врските на југословенските народи со нашите соседи. Освен од националната во оваа рубрика ќе бидат објавени и статии од општата историја, кои се од посебна важност, а пред се од периодот помеѓу двете светски војни или од историјата на ослободените земји, од соседите и сл. (Последниве прилози можат да имаат и информативен карактер, вклучувајќи ги и приказите на одделни книги од оваа тематика). Во истата рубрика ќе се настојува да се објавуваат и трудови од различните области на општествената надградба (филозофија, социологија, од современите текови на личновната и музичката уметност и др.), од помошните историски науки и сл., што треба да придонесува за издигнување на општото образование на наставникот.

За третата рубрика (Информации) се предвидува објавување на разни

рецензии, пред се на учебници и други училишни прирачници и помагала, потоа кратки прикази на излезени домашни и странски списанија што се од интерес за нашите историчари, како и библиографија, вклучувајќи библиографски единици и по методика на историската настава. Одделно внимание ќе се обрне и на дописите на самите наставници од теренот за својата активност, а најмногу за проблемите и резултатите од вончасовната работа. Во оваа рубрика се предвидуваат и „прашања и одговори“ и разни информации за музеите и други институции, за спомениците и сл., во нашите градови, региони, републики, кои треба практично да им послужат на наставниците при организирање на екскурзиите или други групни посети.

Прилозите ќе бидат печатени на сите три јазици на нашите народи (српскохрватски, словенечки и македонски) за попотполно обележување на југословенскиот карактер на списанието. Истото ќе излегува четири пати во годината.

Информацијава треба да се сфати и како апел до членството на Сојузот за соработка во списанието и повик за претплата. Дописите треба да се испраќаат на адреса: „Редакција часописа „Настава историје“ — Подузеће за издавање уџбеника и школске књиге „Школска књига“ — Загреб, Масарикова 28.

В. К.

СЕМИНАР ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЈА ВО БИТОЛА

На 17 и 18 март 1967 година Заводот за школство во Битола организира дводневен семинар за наставниците по Историја во училиштата од прв степен. Покрај нив, семинарот го посетуваа и студенти од Педагошката академија на Групата за историја-географија. Целта на семинарот беше да помогне за натамошно осовременување на наставната практика. И покрај пренатрупаноста на програмата, семинарот ги задоволи очекувањата на слушателите. Од презентираниот материјал, дискусијата и измената на искуство, наставниците имаа можност да го збогатат своето наставничко искуство и да ги освежат некои знаења во своето секавање.

На 17. III. претпладнето просветниот советник од Битола Александар Златевски поднесе реферат во кој ги изнесе своите согледувања во наставата по Историја, Географија, Запознавање на општеството и Основите на моралното воспитување во основните училишта на територијата на Битолска, Демир-Хисарска и Крушовска општина. Во своето излагање тој се задржа на наставната програма по овие предмети, давајќи критички забелешки на новата наставна програма, во која, според него, неоправдано се отфрлени некои области, како на пример револуционерната 1848 во VII одделение и сл. Другите негови согледувања беа посве-

тени на формите и методите под кои се изведува наставата по овие предмети, застапеноста на класични и современи наставни средства, поврзани со условите под кои работат училиштата, како и научниот пристап во обработката на овие предмети.

Во продолжение на работата доцентот на Филозофскиот факултет од Скопје — Д-р Војо Кушевски, настапи со реферат (заеднички труд со Славка Фиданова) — „Некои специфични проблеми од наставата материја од НОБ и Народната револуција“. Со својата содржина и подреденост во излагањето, рефератот послужи како корисна помош за наставниците во изведувањето на наставата по Историја од оваа област во VIII одделение. Во своето излагање Д-р Кушевски фрли акцент на начинот на третирањето и објаснувањето на некои специфичности во НОБ, како и нејзината синхронизирана поврзаност со настаните од Втората светска војна.

Претпладневниот дел на семинарот беше завршен со методското предавање — „Организација на часовите по Историја“, што го одржа Дамјан Лепчески, советник по Историја во Републичкиот завод за унапредување на школството — Скопје.

Истиот ден, попладнето, пред широк аудиториум, во кој беа опфатени не само историчари, туку и други граѓани од Битола, Д-р Кушевски истапи со преку двочасовно предавање на тема — „Поставувањето на македонското прашање во Друштвото на народите (1920—1934)“. Со своето документирано излагање на фактите, од аспект на интересите на македонската нација и странските аспирации кон Македонија во тој период, предавањето беше проследено со жив интерес од присутните.

Осумнаесетти март беше посветен на наставната практика. Наставниците од Битола Јован Кочанковски и Ѓорѓи Танковски истапија со опширно пре-

давање за „Примената на објективни форми во испитувањето и оценувањето на учениците по Историја“. Предавањето беше проследено со конкретни примери за примената на овие форми во наставната практика во VI, VII и VIII одделение, како и со опширни упатства за начинот на примената. Во дискусијата по истото беше пројавена желба за печатење на овој материјал, за да може што подобро да го користи секој наставник.

Во продолжение, советникот Дамјан Лепчески одржа предавање со примери од практиката за организацијата и содржината на работата на секцијата „Млади историчари“.

Излагањето на Д-р Душко Константинов, директор на Битолскиот музеј, за соработката на релацијата музеј-училиште практично послужи како надополнување врз излагањето на Лепчески за секциите „Млади историчари“. Двете излагања на наставниците им дадоа користен материјал што ќе им послужи да ја збогатат содржината на работата на секциите „Млади историчари“.

Семинарот заврши со методско предавање на Д-р Кушевски на тема: „Некои принципи во примената на аудиовизуелните средства во наставата по Историја“. И покрај познати принципи по оваа методска страна, со примери од техничко-методска организација, избрани примери од практиката и слично предавањето ги збогати теоретските и практични знаења на наставниците, кои, располагајќи со технички средства и добра волја, можат често да ги применуваат аудиовизуелните средства во наставата, со кое истата ќе ја осовременат и квалитетно подобрат.

За корисноста на овој семинар сведочи желбата на наставниците за почесто организирање на вакви среќавања.

Г. Т.

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА „МЛАДИТЕ И НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА“

Во организација на Централниот комитет на Сојузот на младината на Македонија, во заедница со Сојузот на здруженијата на борците од НОБ на СРМ, Сојузот на историските дру-

штва на СРМ и Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура, на 24 април 1967 година, во Скопје се одржа советување на тема: „Воспитувањето на младите во духот на рево-